



РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА  
REPUBLIKA E MAQEDONISË

ЕЛС – ОПШТИНА КИЧЕВО  
NJVL – КОМУНА Е КËRÇOVËS  
Ул. „Борис Кидрич“ бр. 1 Кичево  
Rr. "Boris Kidriç" nr. 1 Kërçovë  
Тел./tel 045-223-001

[www.kicevo.gov.mk](http://www.kicevo.gov.mk)  
[gradonacelnik@kicevo.gov.mk](mailto:gradonacelnik@kicevo.gov.mk)  
[suport@kicevo.gov.mk](mailto:suport@kicevo.gov.mk)

организациона единица  
njësia organizative \_\_\_\_\_

архивски знак  
shenja arhivore \_\_\_\_\_  
рок на чување  
afati i ruajtjes \_\_\_\_\_

дата/data \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ g.v  
Кичево/Kërçovë

потпис/nënshkrimi  
\_\_\_\_\_

ПРЕДМЕТ

LËNDA

Подвараши

бр/nr. \_\_\_\_\_

дата/data \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.в

СОДРЖИНА НА ПРЕДМЕТОТ  
PËRMBAJTJA E LËNDËS

- цифр. документ  
- содржина  
- одржаба

## 7. УСЛОВИ ЗА ИЗГРАДБА

### 7.1. ОПШТИ УСЛОВИ ЗА ИЗГРАДБА

1.1 Со овие услови за изградба се утврдуваат основните принципи, услови и техничко-урбанистички норми кои овозможуваат примена и спроведување на концепциите од Детален Урбанистички план за дел од нас. "ПОДВАРОШ" - Кичево, Општина Кичево. Условите за изградба ќе се применуваат на целиот плански опфат чии граници и мери се дадени во графичкиот прилог во Р-1:1000.

Вкупната површина на планскиот опфат изнесува 6.28 ха.

Овие Општи услови за изградба се составен дел на изработената Детален Урбанистички план за дел од нас. "ПОДВАРОШ" - Кичево, Општина Кичево. Планската документација е работена во согласност со Законот за Просторно и урбанистичко планирање ("Сл. весник на Р.М. бр.51/05, 137/07, 91/09 и 124/10"), како и Правилник за поблиска содржина, размер и начин на графичка обработка на урбанистичките планови ("Сл.весник на Р.М." бр. 78/06), и Правилникот за стандарди и нормативи за урбанистичко планирање (Сл.весник на Р.М. бр. 142/10).

Со овој план се уредува намената и начинот на користење на просторот, како и условите за градење на предвидените објекти.

Во планот е застапена основна класа на намена А1- ДОМУВАЊЕ ВО СТАНБЕНИ КУЌИ, А2-ДОМУВАЊЕ ВО СТАНБЕНИ ЗГРАДИ, А3 - ГРУПНО ДОМУВАЊЕ (дом за пензионери), В4-ДРЖАВНИ ИНСТИТУЦИИ (суд) и Д1-ПАРКОВСКО ЗЕЛЕНИЛО, во согласност со чл. 28 од Правилникот за стандарди и нормативи за урбанистичко планирање (Сл.весник на Р.М. бр. 142/10).

Основната класа на намена на земјиштето во планскиот опфат е:

- А-ДОМУВАЊЕ -  
А1-ДОМУВАЊЕ ВО СТАНБЕНИ КУЌИ  
А2- ДОМУВАЊЕ ВО СТАНБЕНИ ЗГРАДИ,  
А3 - ГРУПНО ДОМУВАЊЕ ( дом за пензионери),
- В-ЈАВНИ ИНСТИТУЦИИ -  
В4- ДРЖАВНИ ИНСТИТУЦИИ ( суд),
- Д- ЗЕЛЕНИЛО И РЕКРЕАЦИЈА -  
Д1-ПАРКОВСКО ЗЕЛЕНИЛО

Компатибилни класи на намена на земјиштето во планскиот опфат се: класите на намени кои содејствуваат на основните класи на намени, дадени со Правилникот за стандарди и нормативи за урбанистичко планирање ("Сл.весник на Р.М." бр. 142/10, 64/11 и 98/11").

1.2 Составен дел на овие Услови за изградба се Документационата основа и Планската документација за предметната Детален Урбанистички план за дел од нас. "ПОДВАРОШ" - Кичево, Општина Кичево, со свој текстуален и графички дел во размер Р-1:1000.

Графичкиот дел го сочинуваат прилози од документациона основа: Изводот од ГУП на град Кичево за локалитетот: станбена населба "ПОДВАРОШ", КО Кичево, Општина Кичево, Извод од ДУП за "ПОДВАРОШ", КО Кичево, Општина Кичево (1998 год), Извод од ДУП за "ПОДВАРОШ", КО Кичево, Општина Кичево (1998 год), Извод од ДУП за "ПОДВАРОШ", КО Кичево, Општина Кичево (2001 год) Ажурирана геодетска подлога, Бесправно изградени градби, Инвентаризација на изграден градежен фонд и Инвентаризација на комунална инфраструктура, Инвентаризација на незаштитени недвижни добра, Степен на сочуваност, Валоризација и Режим на заштита и планска документација: Регулационен план и План на површини за градење, Сообраќаен и Нивелационски план, Инфраструктурен план и Синтезен план.



1.3 Границата на планскиот опфат на Детален Урбанистички план за дел од нас. "ПОДВАРОШ" - Кичево, Општина Кичево, претставува опфатот помеѓу осовините на магистралната улица "Булевар Ослободување", на станбената улица "Тане Цалески", на станбената улица "Санде Штејроски", на станбената улица "Кузман Јосифовски - Питу" на собирната улица "Маршал Тито", и по осовината на коритото на реката "Сушица".

1.4 Градежното земјиште е земјиште чија што намена и начин на користење се утврдува со планската документација, а статусот го добива со самото усвојување на овој Детален Урбанистички план за дел од нас. "ПОДВАРОШ" - Кичево, Општина Кичево. Градежното земјиште во примарна поделба се дели на парцелизирано градежно земјиште за поединечно градење и употреба и непарцелизирано за општа употреба во согласност со чл. 11 од Правилникот за стандарди и нормативи за урбанистичко планирање (Сл.весник на Р.М. бр. 142/10).

1.5 Регулаторните линии се плански одредби во графичкиот дел на урбанистичкиот план кои го разграничуваат градежното земјиште од аспект на носителите на правото за градење. Регулаторните линии се регулациона линија и граница на градежната парцела кои се дефинирани во планот во согласност со чл.14 и чл.15 од Правилникот за стандарди и нормативи за урбанистичко планирање (Сл.весник на Р.М. бр. 142/10).

1.6 Градежна парцела е ограничен дел од градежно земјиште со ист носител на правото на градење и е дефинирана во согласност со член 19 и член 20 од Правилникот за стандарди и нормативи за урбанистичко планирање (Сл.весник на Р.М. бр. 142/10).

Формираните градежни парцели воглавно се поклопуваат со просторот кој го завземаат и го користат сопствениците на катастарските парцели со незначително намалување на дел од катастарските парцели заради оформување на сообраќајници.

1.7 Намената на земјиштето и намената на површините за градба се базираат на овој Детален Урбанистички план за дел од нас. "ПОДВАРОШ" - Кичево, Општина Кичево.

**Поконкретно објаснување на системот на класи на намени е дадена во чл. 28 од Правилникот за стандарди и нормативи за урбанистичко планирање (Сл.весник на Р.М. бр. 142/10), према групите на класи на намени и во воведниот дел на овие Општи услови за градење.**

1.8 Посебно се препорачува водење сметка за компатибилни класи на намена што е во согласност со Правилникот за стандарди и нормативи за урбанистичко планирање (Сл.весник на Р.М. бр. 142/10).

1.9 Градежна линија е планска одредба која претставува граница на површината за градење во градежната парцела и ја дефинира просторната граница до која градбата може да се гради и се дефинира во согласност со чл.35, чл.36, чл.37 и чл.38 од Правилникот за стандарди и нормативи за урбанистичко планирање (Сл.весник на Р.М. бр. 142/10).

Конкретните градежни линии се дадени во графичкиот дел од Регулационен план и површини за градба.

1.10 Површина за градење е планска одредба со која во урбанистички план се утврдува делот од градежната парцела која се предвидува за градење на градбите - чл.39 од Правилникот за стандарди и нормативи за урбанистичко планирање (Сл.весник на Р.М. бр. 142/10).

При одредување на површина за градба потребно е да се запазат: висини, растојанија, процент на изграденост на парцелата.

1.11 Диспозицијата на површината за градење од градежната парцела и нејзиното растојание од границите на градежната парцела зависат од типот на градење и намената на градежната парцела што е дефинирано во член 42 од Правилникот за стандарди и нормативи за урбанистичко планирање (Сл.весник на Р.М. бр. 142/10) и постојната состојба.

1.12 Максималната височина на градбата е планска одредба со која се утврдува дозволената височина на градбата на вертикалната рамнина чиј што пресек со теренот се совпаѓа со градежната линија. Сите подетални елементи на планирање се дефинирани во членовите: 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49 и 50 од Правилникот за стандарди и нормативи за урбанистичко планирање (Сл.весник на Р.М. бр. 142/10).

Дадена е максимална висина до венец и истата е изразена во метри.

Висината на објектите се определува од нивото на тротоарот односно од котата на приземје до завршен венец на градбата во должни метри од страната која гледа кон лицето на парцелата.

Максималната висина на градбата дефинирана со овој план е планирана за секој објект. Правото да се гради до дозволената максимална висина е исполнето со другите урбанистички услови дадени со овој план, а пред се: обезбеден потребен број на паркинг места, потребното растојание до границата на соседната парцела и др.

Доколку со проектната документација не се докаже дека се исполнети условите за постигање на максималната висина на градбата дефинирана со овој план, управниот орган надлежен за работите на урбанизмот ја одредува дозволената висина, изразена во должни метри, а според Правилникот за стандарди и нормативи за урбанистичко планирање (Сл.весник на Р.М. бр. 142/10).

1.13 Процентот на изграденост на земјиштето (P) е урбанистичка величина која ја покажува густината на изграденост, односно, колкав дел од градежното земјиште е зафатено со градба.

Процент на изграденост на парцелите е зависен од постојната состојба и е даден во табели за секоја парцела поодделно на ниво на целиот плански опфат.

Истиот е дефиниран во граници на дозволените вредности во членовите: 51 до 54 од Правилникот за стандарди и нормативи за урбанистичко планирање (Сл.весник на Р.М. бр. 142/10).

#### 1.14 Кровови

Формата и висината на крововите се определува во зависност од предложената архитектура на дадениот објект и од намената на истиот.

Висина на кровот се дефинира како висина на слеме. Максималната височина на слемето изнесува 4.5 метри над завршниот венец на кровната конструкција. Во рамките на оваа висина може да се уреди подпокривен корисен простор со само една спратна височина.

#### 1.15 Огради

Максималната висина на полните ѕидани огради на локацијата е максимум 0.8 м, а останатиот дел е транспарентен до висина 1.6 м.

#### 1.16 Зеленило

Зеленилото е составен дел на локацијата. Тоа се јавува како ниска зелено тревната површина.

#### 1.17 Бариери

Во третманот на пешачките патеки и површини сите денивелации потребно е да се решаваат со скали и рампи.

Сите денivelации кај влезовите, на самите влезни партии и комуникациите и рампите на објектите, во целост треба да се изведат во рамките на градежната парцела.

#### 1.18 Паркинзи

Потребите за паркирање и гаражирање ќе ги решава корисникот во рамките на сопствената парцела, со почитување на потребен број паркинг места како услов за изградба до максимално дозволената висина и површина за градба а во согласност со член 61 од Правилникот за стандарди и нормативи за урбанистичко планирање (Сл.весник на Р.М. бр. 142/10), а планираните објекти во ГП 1.1, ГП 1.2, ГП 1.13, ГП 1.14, ГП 1.15, ГП 1.16 И ГП 1.17 потребите за паркирање и гаражирање ќе ги решаваат во склоп на планираните Јавните паркизи.

Представено е сообраќајно решение кое е дел од овој Детален Урбанистички план за дел од нас. "ПОДВАРОШ" - Кичево, Општина Кичево.

1.19 При примена и реализација на овој Детален Урбанистички план за дел од нас. "ПОДВАРОШ" - Кичево, Општина Кичево, за се што не е дефинирано со овие услови за градење ќе се применуваат стандарди и нормативи утврдени во Правилникот за стандарди и нормативи за урбанистичко планирање (Сл.весник на Р.М. бр. 142/10), и Правилникот за поблиската содржина, размер и начин на графичка обработка на урбанистичките планови ("Сл.весник на Р.М." бр.78/2006 год.).



## 7.2. ПОСЕБНИ УСЛОВИ ЗА ИЗГРАДБА

Посебните услови за изградба се однесуваат на планскиот опфат за кој се изработува Детален Урбанистички план за дел од нас. "ПОДВАРОШ" - Кичево, Општина Кичево, со дефинираните граници на локалитетот за разработените градежни парцели, дадени во графичките прилози.

Планскиот опфат е севкупен простор кој е предмет на изработка на овој Детален Урбанистички план за дел од нас. "ПОДВАРОШ" - Кичево, Општина Кичево, и истиот е со површина од 6.28 ха.

Класи на намени: Во планскиот опфат предвидени се градежни парцели со класа на намена:

- А-ДОМУВАЊЕ -  
А1-ДОМУВАЊЕ ВО СТАЊБЕНИ КУЌИ  
А2-ДОМУВАЊЕ ВО СТАЊБЕНИ ЗГРАДИ,  
А3 - ГРУПНО ДОМУВАЊЕ ( дом за пензионери),
- В-ЈАВНИ ИНСТИТУЦИИ -  
В4- ДРЖАВНИ ИНСТИТУЦИИ ( суд),
- Д- ЗЕЛЕНИЛО И РЕКРЕАЦИЈА -  
Д1-ПАРКОВСКО ЗЕЛЕНИЛО

Градежни парцели - Градежните парцели се во рамките на постојните катастарски парцели како и дооформување на градежните парцели.

Површина за градба: За сите градежни парцели се планира максимална површина за градба, која согласно член 43 од Законот за градење (Сл. весник на Р.М. бр.130/09 и 124/10), ќе се разработува со Основен проект.

Површина за градба: е дел од градежната парцела ограничен со градежни линии.

Градежната линија се спроведува со дозволени пречекорувања од страна на издадените елементи од архитектонската пластика на градбите. Дозволените пречекорувања се уредуваат во секој урбанистички план во согласност со овој Правилник.

Кога градежната линија се совпаѓа со границата на градежната парцела со соседот не се дозволени пречекорувања на градежната линија со ниту еден вид архитектонски издатини.

Кога градежната линија не се совпаѓа со границата на градежната парцела не се дозволени пречекорувања на градежната линија на било која висина од вертикалната рамнина чиј што пресек со теренот се совпаѓа со границата на градежната парцела.

Доколку градежната линија се совпаѓа со регулационата линија, дозволени пречекорувања се:

- првиот скалник од влезните партии до 30 см ако ширината на тротоарот е поголема од 2,25 м,
- првостепена пластика во која спаѓаат: ризалити, влезни партии, конструктивни столбови, вертикални комуникации и други издадени делови на архитектонската основа до 30 см ако широчината на тротоарот е поголема од 2,25 м,
- второстепена пластика во која спаѓаат: еркери, балкони, конзоли, стреи, брисолеи и др. кои се појавуваат помеѓу првиот спрат и горниот венец до 90 см длабочина за уличен коридор широк до 12 м и до 7,5% од широчината на коридорот, но не повеќе од 1,50 м длабочина. Елементите на второстепената архитектонска пластика не се појавуваат на фасадата на градбата најмалку 3,60 м над котата на тротоарот,
- третостепена пластика во која спаѓаат: пиластри, корнизи, подпрозорници, венци и друга плитка архитектонска пластика до 30 см.

Отвори: Кога растојанието помеѓу површината за градење и страната на градежната парцела е нула, не се дозволени никакви отвори на ѕидот на градбата на границата на градежната парцела. Кога растојанието е од 1,20 до 3,0 м дозволени се само

помошни отвори со парапет од најмалку 1,60 метри, а на растојанија поголеми од 3,0 метри се дозволени регуларни отвори на таа страна од градбата.

Кровови: Висина на кровот се дефинира како висина на слеме. Максималната височина на слемето изнесува 4.5 метри над завршниот венец на кровната конструкција. Во рамките на оваа висина може да се уреди подпокривен корисен простор со само една спратна височина. Косите покриви имаат агол на косина од најмногу 35° кој се пресметува од завршниот венец на градбата.

Зеленило: Зеленило се предвидува во склоп на самата градежна парцела. Процентот на озеленетост во рамките на градежната парцела треба да изнесува мин. 10% - 15%.

Паркирање: Паркирање-гаражирање за целиот опфат е предвидено во склоп на сопствена градежна парцела, согласно член 61 од Правилникот за стандарди и нормативи за урбанистичко планирање (Сл.весник на Р.М. бр. 142/10).

Максимална височина на нултата плоча во приземјето е 1,20 м. во однос на кота на заштитен тротоар.

ДУП ЗА ДЕЛ ОД НАС. "ПОДВАРОШ" КО КИЧЕВО ОПШТИНА КИЧЕВО - П-6.28 Ха

нумерација на блок	нумерација на градежна парцела	класа на намена	компатибилна класа на намена	максимална висина	катност	површина на градежна парцела (м2)	максимална површина за градеба (м2)	максимална бруто развиена површина (м2)	процент на изграденост %	потребен број паркинг места- во парцела	
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	
БЛОК 1	1.1	A2	(Б1,Б4)-40%	16.20 м	П+4+Пк	1489м2	711м2	4266 м2	47.75%	Согласно член 61 од Правилникот за стандарди и нормативи за урбанистичко планирање(Сл.Весник на РМ бр.142/10 и 18/11")	
	1.2	A2	(Б1,Б4)-40%	16.20 м	П+4+Пк	1040м2	698м2	4188 м2	67.12%		
	1.3	A1	(Б1-30%)	10.20 м	П+2+Пк	333м2	171м2	684 м2	51.35%		
	1.4	A1	(Б1-30%)	10.20 м	П+2+Пк	416м2	232м2	928 м2	55.77%		
	1.5	A3	(Б1-20%)	10.00 м	П+2	636м2	342м2	1026 м2	53.77%		
	1.6	Б1	-	-	7.20 м	П+1+Пк	76м2	53м2	159 м2		69.74%
	1.7	A1	(Б1-30%)	10.20 м	П+2+Пк	331м2	160м2	640 м2	48.34%		
	1.8	A1	постоен објект	-	-	197м2	-	-	-		
	1.9	A1	(Б1-30%)	10.20 м	П+2+Пк	235м2	115м2	460 м2	48.94%		
	1.10	A1	(Б1-30%)	10.20 м	П+2+Пк	121м2	84м2	336 м2	69.42%		
	1.11	A1	(Б1-30%)	10.20 м	П+2+Пк	390м2	183м2	732 м2	46.92%		
	1.12	A1	(Б1-30%)	10.20 м	П+2+Пк	314м2	147м2	588 м2	46.82%		
	1.13	В4	(Б4-49%)	15.20 м	П+3+Пк	2294м2	1324м2	6620 м2	57.72%		
	1.14	A2	(Б1,Б4)-40%	19.20 м	П+5+Пк	890м2	545м2	3815 м2	61.24%		
	1.15	A2	(Б1,Б4)-40%	19.20 м	П+5+Пк	302м2	192м2	1172 м2	63.58%		
	1.16	A2	(Б1,Б4)-40%	19.20 м	П+5+Пк	635м2	432м2	3024 м2	68.03%		
	1.17	A2	(Б1,Б4)-40%	19.20 м	П+5+Пк	1009м2	466м2	3262 м2	46.18%		
	1.18	A1	(Б1-30%)	10.20 м	П+2+Пк	331м2	165м2	660 м2	49.85%		
	1.19	A1	(Б1-30%)	10.20 м	П+2+Пк	256м2	137м2	548 м2	53.52%		
	1.20	A2	постоен објект	-	-	376м2	-	-	-		
	1.21	A2	постоен објект	-	-	582м2	-	-	-		













- ЛЕГЕНДА:**
- ГРАНИЦА НА ПЛАНСКИ ОПФАТ-П=8,28Ха
  - 1.86 НУМЕРАЦИЈА НА ГРАДЕЖНА ПАРЦЕЛА
  - ГРАНИЦА НА ГРАДЕЖНА ПАРЦЕЛА
  - РЕГУЛАЦИОНА ЛИНИЈА
  - ГРАДЕЖНА ЛИНИЈА
  - ПОМОШНА ГРАДЕЖНА ЛИНИЈА
  - ИД ИНФОРМАТИВНА ГРАДЕЖНА ЛИНИЈА
  - А1 КЛАСА НА НАМЕНА
  - Нmax=10.2m ВИСИНА ВО МЕТРИ
  - П+2+Пк ВИСИНА ВО КАТОВИ
  - РЕГУЛИРАН ВОДОТЕК
  - 385.488 НИВЕЛАЦИСКИ КОТИ
  - БЕСПРАВНО ИЗГРАДЕНИ ГРАДЕИ
  - ПОСТОЈНИ ОБЈЕКТИ
  - РЕЖИМ НА ЗАШТИТА ОД ВТОР СТЕПЕН
  - РЕЖИМ НА ЗАШТИТА ОД ТРЕТ СТЕПЕН

- СООБРАЌАЈНИ ПОВРШНИ:**
- КОЛОВОЗ
  - ПРИСТАПНИ УЛИЦИ
  - ТРОТОАР
  - ЈАВЕН ПАРКИНГ
  - ПЕШАЧКИ ПАТЕКИ
- КАРАКТЕРИСТИЧНИ ПРОФИЛИ НА СООБРАЌАЈНИЦИ:**
- МАГИСТРАЛНА УЛИЦА БУД. "СЛОВОДА", пресек "1-1"




**Општина Кичево**


Одлука на Совет на Општина Кичево  
бр. 07-16/813 од 05-07-2012

Градоначалник на Општина Кичево  
Дипл. ел. инж. Благоја Деспотоски

**ДЕТАЛЕН УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН  
ЗА ДЕЛ ОД НАСЕЛБА  
"ПОДВАРОШ" - КИЧЕВО  
ОПШТИНА КИЧЕВО  
ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА  
ПЛАНСКИ ПЕРИОД 2011-2016  
ПРЕДЛОГ ПЛАН М = 1 : 1000**



- КЛАСА НА НАМЕНА:**
- А1 ДОМУВАЊЕ ВО СТАНБЕНИ КУКИ
  - А2 ДОМУВАЊЕ ВО СТАНБЕНИ ЗГРАДИ
  - А3 ГРУПНО ДОМУВАЊЕ
  - Б1 МАЛИ КОМЕРЦ. И ДЕЛОВНИ НАМЕНИ
  - Б4 ДРЖАВНИ ИНСТИТУЦИИ
  - Д1 ПАРКОВСКО ЗЕЛЕНИЛО
  - Е2 КОМУНАЛНА СУРАСТРУКТУРА



ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА ПРОЕКТИРАЊЕ И  
ИЗРАБОТКА НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАНОВИ

**НИМЕР** АООД - СТУДИО  
СТ. СКОПЈЕ

ЛИЦЕНЦА БРОЈ: 0019

**НАРАЧАТЕЛ: ОПШТИНА КИЧЕВО**

**ДЕТАЛЕН УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЗА  
ДЕЛ ОД НАСЕЛБА "ПОДВАРОШ" -  
КИЧЕВО, ОПШТИНА КИЧЕВО**

**СООБРАЌАЕН И НИВЕЛАЦИСКИ ПЛАН  
(Планска документација)**

ПЛАНЕР ПОТПИСНИК:  
БЛАГОЈА РАДЕВСКИ, д.л.г. Овластување бр. 0104  
БЛАГОЈА РАДЕВСКИ  
дипл. инж. арх.

ПЛАНЕР ПОТПИСНИК:  
ЛИЈАНА РАДЕВСКА, д.л.г. Овластување бр. 0105  
ЛИЈАНА РАДЕВСКА  
дипл. инж. арх.

СОРАБОТНИК: ЉУБИЦА ТОФИЛОВСКА г.и.а.  
УПРАВИТЕЛ: БЛАГОЈА РАДЕВСКИ г.и.а.

ТЕХ. БРОЈ: МЕСТО: ДАТА: РАЗМЕР: ЛИСТ БРОЈ:  
07/2011 СКОПЈЕ Јуни 2012 год. 1:1000 9 02